

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 точка 11 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата седница одржана на 30.09.2015 година ја донесе следната :

### ПРОГРАМА

за изменување и дополнување на Програмата бр.07-2332/1 од 27.11.2014 за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици за 2015 година

#### член 1

Во точка 1 по зборовите Агенцијата за финансиска подршка и рурален развој (АФПРЗ) средства од се менува сумата „ 12.500.000,, со сумата „25.000.000,00 и гласи:

- Агенцијата за финансиска подршка и рурален развој (АФПРЗ) средства од 25.000.000,00 денари.

#### Член 2

Во точка 1 по зборовите Дел од средствата за уредување на градежно земјиште се менува сумата „ 2.000.000,, со сумата „8.371.901,00 и гласи :

Дел од средствата за уредување на градежно земјиште средства од 8.371.901,00 денари.

#### Член 3

Во точка 1 по зборовите Приходи од надоместокот за стекнување на права за користење на градежно земјиште се менува сумата „ 5.200.000,, со сумата „ 8.371.901,00,, и гласи:

-Приходи од надоместокот за стекнување на права за користење на градежно земјиште средства од 8.371.901,00 денари.

#### Член 4

Во точка 1 по зборовите „Вкупно потребни средства за оваа Програма се,, се менува сумата „25.150.000,, со сумата 47.085.802,00 и гласи:

-Вкупно потребни средства за оваа Програма се 47.085.802,00 денари.

#### Член 5

Се менува точка 2 алинеа 2 од „Улица во Ангелци 250 метри -- 750.000 денари „ во „Изградба на улица во с.Ангелци за пристап до црква Св.Спас - 1.992.589,00 денари,, и гласи:

-Изградба на улица во с.Ангелци за пристап до црква Св.Спас - 1.992.589,00 денари.

#### Член 6

Се менува точка 2 алинеа 3 од „ Улица во Сушево 300 метри - 800.000 денари „ во „ Изградба на улица покрај Порој во с.Сушево во должина од 1190 метри -17.327.308,00 денари,, и гласи :

-Изградба на улица покрај Порој во с.Сушево во должина од 1190 м -17.327.308,00 денари.

#### член 7

Се менува точка 2 алинеа 7 од „ Улица во Доброшинци 150 метри -450.000 денари,, во „ Изградба на улица во с.Доброшинци во должина од 210 метри - 1.527.947,00 денари,, и гласи:

-Изградба на улица во с.Доброшинци во должина од 210 метри -1.527.947,00денари.

член 8

Во точка 2 по алинеа 7 се додава нова алинеа 8 која гласи :  
Изградба на улица во с.Нова Маала кај црквата во должина од 240 метри-1.540.968,00 денари

член 9

Во точка 2 по алинеа 8 се додава нова алинеа 9 која гласи :  
Изградба на улица 1 и улица 2 во с.Градошорци во должина од 225 метри - 846.990,00 денари

член 10

Во точка 2 по зборот Вкупно за улици се менува сумата ,, 10.700.000 ,, со сумата ,, 32.635.802,00 денари,, и гласи :

-Вкупно за улици: 32.635.802,00 денари

член 11

Оваа програма стапува во сила осмиот ден по објавувањето во Службениот гласник на општина Василево.

Бр.08-3439/1  
30.09.2015г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Дајанчо Ефтимов с.р